



## ЦЕНОВНИК

## MULTIVAN

МОДЕЛИ	Работна зафатнина	Менувач	CO <sub>2</sub> (g/km комбин.)	Код	kW	Вкупна тежина (kg)	Цена EUR со ДДВ+Царин а+Акциза	
<b>Multivan Comfortline</b> кратко растојание	2.0 I TDI®	5-степен	198	SHMGE2	75	3000	€ 41,884	2,596,796 ден.
	2.0 I TDI®	6-степен	200	SHMGF1	110	3000	€ 44,086	2,733,319 ден.
	2.0 I TDI®	4MOTION® 6-степен	213	SHMGF5	110	3080	€ 48,959	3,035,439 ден.
	2.0 I TDI® DSG	7-степен автоматски	213	SHMGF7	110	3000	€ 47,412	2,939,568 ден.
	2.0 I TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	226	SHMGF9	110	3080	€ 51,763	3,209,313 ден.
	2.0 I TDI® DSG	7-степен автоматски	213	SHMGM7	146	3000	€ 52,168	3,234,419 ден.
	2.0 I TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	227	SHMGM9	146	3080	€ 55,999	3,471,959 ден.
<b>Multivan Comfortline</b> долго растојание	2.0 I TDI®	5-степен	200	SHNGE2	75	3080	€ 45,966	2,849,916 ден.
	2.0 I TDI®	6-степен	204	SHNGF1	110	3080	€ 48,892	3,031,324 ден.
	2.0 I TDI®	4MOTION® 6-степен	215	SHNGF5	110	3080	€ 53,492	3,316,490 ден.
	2.0 I TDI® DSG	7-степен автоматски	217	SHNGF7	110	3080	€ 51,567	3,197,132 ден.
	2.0 I TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	228	SHNGF9	110	3080	€ 56,317	3,491,651 ден.
	2.0 I TDI® DSG	7-степен автоматски	216	SHNGM7	146	3080	€ 56,349	3,493,611 ден.
	2.0 I TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	230	SHNGM9	146	3080	€ 60,618	3,758,336 ден.
<b>Multivan Highline</b>	2.0 I TDI®	6-степен	202	SHMHF1	110	3000	€ 54,485	3,378,053 ден.
	2.0 I TDI®	4MOTION® 6-степен	214	SHMHF5	110	3080	€ 58,591	3,632,623 ден.
	2.0 I TDI® DSG	7-степен автоматски	215	SHMHF7	110	3000	€ 57,595	3,570,863 ден.
	2.0 I TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	227	SHMHF9	110	3080	€ 61,435	3,808,965 ден.
	2.0 I TDI® DSG	7-степен автоматски	214	SHMHM7	146	3000	€ 61,896	3,837,570 ден.
	2.0 I TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	228	SHMHM9	146	3080	€ 66,222	4,105,739 ден.

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителни опции/или не можат да се комбинираат

Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за комбинирање на дополнителните опции и да ја провери порачката во системот порачки.

TDI® и 4MOTION® се запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.

Наведеното во оваа листа одговара на оригиналните информации како и податоците од ценовникот.

Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.

Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.

Цените во ценовникот се од информативен карактер со препорачана малопродажна цена

Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.



	Comfortline	Highline
Делумно поцинкувана каросерија	●	●
Браници, ретровизори и рачки на вратите во боја на возилото	●	●
Решетка за ладење, црна, со пет хром лајсни	●	-
Решетка за ладење, црна, со пет хром лајсни, дополнителна хром лајсна на долната решетка	-	●
Две врати во возачка кабина	●	●
Странична лизгачка врата во патничкиот простор, десно	●	●
Електрично управување со лизгачката врата десно со серво затварање	○	●
Странична лизгачка врата во патничкиот простор, лево	○	●
Електрично управување со лизгачката врата лево со серво затварање	○	●
Осветлување во прагот на вратите во кабина и во лизгачките врати во патничкиот простор	●	●
Термоизолациони зелено тонирани стакла	●	●
Затемнети стакла во патничкиот простор	○	●
Роло завеси за страничните прозори	●	●
Задна единечна летачка врата со грејан прозор и брисач	●	●
Серво затварање-притегнување на задната единечна врата	○	●
Халогени светла со двојна оптика	●	-
LED фарови со LED дневни светла	○	●
Регулирање на височината на фаровите	●	●
Автоматско регулирање на височината на фаровите	○	●
Дневни светла активирани постојано	●	●
Светла за магла во браникот со светла за осветлување на кривините	○	●
Задно светло за магла и трето стоп светло	●	●
ESP - електронска стабилизирачка програма	●	●
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките	●	●
ASR - контрола на пролизгување	●	●
EDL - електронско блокирање на диференцијалот	●	●
BA - асистенција при кочење	●	●
Hill Hold - Помош при тргнување на нагорнина	●	●
Асистенција при страничен ветер	●	●
Start-stop систем со регенеративно сопирање (за EURO 6 мотори)	●	●
SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија (за EURO 6 мотори)	●	●
Резервоар 13l за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® (за EURO 6 мотори)	●	●
Детекција на замор	●	●
Борд компјутер "Premium" со дисплеј во боја	●	-
Дигитална инструмент табла	○	●
Темпомат - систем за регулирање на брзината	○	●
Електромеханички сервоуправувач (Servotronic), регулиран по висина и длабочина	●	●
Алуминиумски фелни "Clayton" 6.5J x 16, поклопци за ал. Фелни - не кај 2.0 TDI 146kW и кај 4MOTION	●	-
Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17, сребрени, поклопци за ал. Фелни - кај долго растојание	●	○
Алуминиумски фелни "Aragaja" 7J x 17, сребрени, поклопци за алуминиумски фелни	○	●
Сет за поправка наместо резервна гума	●	●
Динамичко подвозје, спуштено за 20mm	○	●
Воздушни перниччиња за возач и совозач	●	●
Странични и завесни воздушни перниччиња за возач и совозач	●	●
Електронска заштита имобилајзер "Transponder"	●	●
Централно заклучување со далечинско управување	●	●
Алармен уред со сензор и внатрешно надгледување, сирена и сензор против влечење	○	●
Електрика на предни прозори	●	●
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греене	●	●
Радио систем "Composition Colour" со 6.5" екран во боја, 6 звучници, 2 USB приклучок	●	-
Навигациски систем "Discover Media" со со 8" екран во боја, 6 звучници, 2 USB приклучоци, App-Connect со можност за безжично поврзување, гласовни команди	○	●
Подготовка за мобилен телефон	●	●
Волан и рачна кочница пресвлучени со кожа	●	●
Мултифункционален кожен волан	●	●
Сензор за дожд	●	●
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување	●	●
Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", вентилација и втор грејач во патничкиот простор	●	-
Климатроник 3-зонска клима со дополнително управување за патничкиот простор	○	●
Филтер за полен и прав	●	●
Дополнителен грејач	●	●
Park Assist со паркинг сензор, позади и напред и за странична заштита	○	●
Комфорни седишта во кабина	●	●
Висинско подесување, раконаслони и наслони за слабина на седиштата во кабина	●	●
Две ротирачки седишта во приот патнички ред со можност за поместување по шини	●	●
Тројна клупа во вториот ред патнички простор со можност за поместување по шини	●	●
Наслони за глава со подесување по висина	●	●
Облагање на седиштата во штоф "Circuit"	●	-
Обложување на седиштата со Artvelour микрофибер во средишниот дел и со еко кожа на краевите	○	●
Греење на возачкото и сувозачкото седиште со посебна регулација	○	●
Теписон на подот во кабината, груб теписон во патничкиот простор	●	●
Преклопна масичка лево во патничкиот простор (не може кај долго растојание)	●	-
Мултифункционална масичка во средината на оделни шини	○	●
Роло поклопец на багажниот простор (не може кај долго растојание)	●	●
Осветлување на внатрешноста - Multivan концепт	●	●
Child-lock на лизгачките врати во патничкиот простор со електрична контрола	●	●
Брисачи со регулирани интервали	●	●

● - сериски, ○ - опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата

